



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
С К О П Ј Е

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Договорниот орган Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул: „Даме Груев“, бр. 14 - Скопје, има потреба од набавка на компјутерски потрошен материјал во период од една година.

За таа цел, Министерството за финансии спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка која завршува со електронска аукција, а во согласност со член 64, став 2 и член 121, став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“, бр.136/07, бр.130/08, бр.97/10, бр.53/2011, бр.185/2011 и бр.15/2013), за што објави оглас број **03/2013**.

Ги покануваме заинтересираните економски оператори да достават понуда за горенаведениот договор за јавна набавка најдоцна **до 22.08.2013 година, до 12,00 часот**, по пошта или лично со поднесување на понудата во писарницата на Министерството за финансии на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54 (поранешна зграда на НИП “Нова Македонија“) – приземје во Скопје.

Тендерската документација е прикачена кон огласот број 03/2013 и секој заинтересиран економски оператор може да ја преземе бесплатно од ВЕБ страницата: <https://e-nabavki.gov.mk>. Тендерската документација ги содржи сите информации кои можат да помогнат за изработка на понудата и се состои од следниве делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, образец на понуда и модел на договор.

Тендерските документи се достапни на македонски јазик.

Евентуални прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација можат да се доставуваат на горенаведената поштенска адреса или на следниве електронски адреси: ljubomir.jordanov@finance.gov.mk или darko.jakimovski@finance.gov.mk.

Сите одговори на поставени прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, без да се идентификува економскиот оператор што поставил прашање или побарал појаснување. Исто така, и евентуалните измени на тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, а измените ќе бидат објавени и на ВЕБ страницата <https://e-nabavki.gov.mk>.

Отворањето на понудите ќе биде јавно и ќе се изврши на **22.08.2013 година, во 12,00 часот**, во просториите на Министерството за финансии на ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр.54 (поранешна НИП “Нова Македонија“), I кат, во салата за состаноци.

Заедно со понудата задолжително се доставува банкарска гаранција на понудата во износ од 2% од вкупната вредност на понудата, без вклучен данок на додадена вредност.

Благодариме за соработката!

Комисија за јавни набавки
Заменик претседател,
Дарко Јакимовски